

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за определување највисоки цени на одделни**  
**нафтени деривати утврдени согласно Методологијата**

**Член 1**

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	48,335
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	49,819
<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	46,959
<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	46,214
<b>г) Мазут</b>		ден/кг
- М-1 НС	до	38,742

**Член 2**

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	88,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	90,00
<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	74,50

<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	63,00
<b>г) Мазут</b>		ден/кг
- М-1 НС	до	47,237

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	( 2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	( 3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	( 4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	88,00	87,50	87,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	89,50	89,00	88,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	74,00	73,50	73,00
Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	62,50	62,00	61,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

### Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080

<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
<b>г) Мазут</b>		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

#### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
<b>г) Мазут</b>		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

#### Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	21,995
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,782
<b>б) Дизел гориво</b>		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	12,146
<b>в) Масло за горење</b>		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	3,136
<b>г) Мазут</b>		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

## Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	( 2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, **а ќе се применува од 00:01 часот на 28.08.2012 година** и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со оваа Одлука се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 3,45%, односно за 2,43% во однос на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија од 13.08.2012 година.

Просечната цена на сурова нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-то дневен период изнесуваше 115,471 \$/барел и е за 5,07% повисока од просечната цена на сурова нафта (109,904 \$/барел) по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот 14-то дневен период изнесуваше 49,4677 ден/\$ и е за 1,16 % понизок од курсот на доларот (50,0482 ден/\$) по кој беа формирани цените.

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот четиринаесетдневен период бележат зголемување кај бензинот во просек за околу 7,35 % или за 76,175 \$/тон, кај дизелот зголемување во просек за околу 5,88 % или 53,725 \$/тон и кај мазутот зголемување во просек за околу 4,87 % или за 31,063 \$/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати е извршено соодветно прилагодување.

Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените деривати според Методологијата, рафинериските цени на нафтените деривати се зголемуваат во просек за 3,45% .

Малопродажните цени на нафтените деривати согласно Методологијата за формирање на цените, се зголемуваат во просек за 2,43%.

Малопродажните цени на ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за 2,50 ден/лит, во однос на цените утврдени согласно Одлуката од 13.08.2012 година. Така цената на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 88,50 ден/лит и на ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 90,00 ден/лит. Малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) се зголемуваат за 1,50 ден/лит, во однос на цените утврдени согласно Одлуката од 13.08.2012 година. Така цената на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 74,50 ден/лит, а на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) изнесува 63,00 ден/лит. Малопродажната цена на мазутот М-1 НС се зголемува за 1,042 ден/кг, во однос на цената утврдена согласно Одлуката од 13.08.2012 година. Така цената на М-1 НС изнесува 47,237 ден/кг.

За сметка на трошокот на промет (малопродажна маржа), малопродажните цени на нафтените деривати во однос на највисоките цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), можат да бидат намалени за: 0,5 ден/лит (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), 1,00 ден/лит (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и 1,5 ден/лит (4 ГРУПА НА ЦЕНИ).

Согласно погоре изнесеното, трошоците на промет (малопродажна маржа) за секој нафтен дериват поделно изнесуваат: 3,200 ден/лит за (1 ГРУПА НА ЦЕНИ); 2,776 ден/лит за ( 2 ГРУПА НА ЦЕНИ); 2,353 ден/лит за ( 3 ГРУПА НА ЦЕНИ); 1,929 ден/лит за ( 4 ГРУПА НА ЦЕНИ), додека вредноста на малопродажната маржа за М-1 и М-2 за сите четири групи има иста вредност и изнесува 0,400 ден/кг.

Ова значи дека претпријатијата што се бават со промет на нафтени деривати, можат да вршат промет на било кој нафтен дериват поделно по малопродажни цени утврдени во било која од наведените групи на малопродажни цени.

Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со Законот за акцизи. Во малопродажните цени утврдени со оваа Одлука содржани се: надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој Закон и надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати.

Бр. 02 -1468 /1  
27.08.2012

Скопје

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ

М-р Рухи Бакију